



Коментар на неконсолидиран неревидиран Биланс на успех и Биланс на состојба на Комерцијална банка АД Скопје за периодот 01.01 - 31.03.2016 година

1. Биланс на успех

Во периодот од 01.01-31.03.2016 година Банката од своето работење оствари **позитивен финансиски резултат** во износ од 170,1 милиони денари наспроти остварениот **негативен финансиски резултат** во истиот период минатата година во износ од 526,8 милиони денари.

Остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето е за 3,6% повисока во однос на минатата година што се должи во најголем дел на зголемувањето на нето приходите од камата и нето приходите од тргување.

Позитивно влијание врз финансискиот резултат во извештајниот период има значителното намалување на исправката на вредност на корпоративните кредити, како и намалувањето на загубата за оштетување на имотот преземен по 01.01.2010 година, која согласно регулативата е евидентирана на 01.01.2016 година.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 1.085,5 милиони денари и бележат пораст од 2,6% во однос на истиот период од минатата година.

Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето и на 31.03.2016 година истите бележат зголемување од 8,5% во однос на истиот период од минатата година. Планот за анализираниот период е остварен со 99,9%.

Нето приходите од провизии и надоместоци на 31.03.2016 година изнесуваат 210,7 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат намалување од 4,2%. Планот за анализираниот период е остварен со 93,2%.

Нето приходите од курсни разлики на 31.03.2016 година изнесуваат 26,6 милиони денари и бележат намалување од 0,1%. Планот за анализираниот период е остварен со 97,6%.

Останатите приходи од работењето на Банката на 31.03.2016 година изнесуваат 61,5 милиони денари и бележат намалување за 29,3%. Планот за анализираниот период е остварен со 66,4%.

Оперативните расходи за периодот 01.01-31.03.2016 година изнесуваат 421,1 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 1,1%. Планот е остварен со 92,2%.

Загубата поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа заклучно со месец март изнесува 100 милиони денари и се однесува на евидентирана втора рата од пресметано оштетување на средствата преземени по 01.01.2010 година.

Исправката на вредност на финансиските средства на нето основа на 31.03.2016 година достигна износ од 394,4 милиони денари и во однос на истиот период минатата година бележи намалување од 52,5%.



2. Биланс на состојба

Вкупната актива на Банката на 31.03.2016 година достигна износ од 97.760,3 милиони денари и во однос на декември 2015 година бележи пораст од 0,6%. Порастот на вкупната актива во најголем дел се должи на зголемувањето на паричните средства и парични еквиваленти и зголемувањето на средствата за тргување. Планот е остварен со 99,7%.

Паричните средства и парични еквиваленти бележат пораст од 9,8% и реализација на Планот од 109%.

Средствата за тргување бележат пораст од 6,8% во однос на декември 2015 година. Планот е остварен со 106,5%.

Останатите позиции од активата на Банката бележат намалување и тоа: **кредитите на банки** за 7,6% и реализација на Планот од 89,1%, додека **кредитите на комитенти** бележат намалување од 2,1% и реализација на Планот од 97,4%.

Намалувањето на **преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања** од 8,2% во однос на декември 2015 година е резултат на евидентирано оштетување на затекнатиот преземен имот согласно регулативата.

Намалувањето на **недвижностите и опремата** е резултат на пресметана амортизација. Планот е остварен со 98,6%.

Растот на активата во текот на 2016 година е поддржан со соодветен раст на депозитите на комитенти и раст на резервите на Банката.

Депозитите на комитенти достигнаа износ од 84.527,1 милиони денари и бележат пораст од 0,9% и покрај намалените каматни стапки. Планот е остварен со 99,7%.

Резервите на Банката со состојба 31.03.2016 година бележат пораст од 3,7% како резултат на распределба на дел од добивката за 2015 година во резерви, со што Банката континуирано продолжува со зголемување на вредноста на капиталот и зајакнување на капиталната позиција. Планот е остварен со 96,9%.

3. Очекувања за претстојниот период

И покрај сеуште високата неизвесност, се очекува макроекономскиот амбиент во Република Македонија во 2016 година да остане стабилен и насочен кон остварување на побрз економски раст и зголемување на неговата одржливост.

Банката ќе ги презема сите неопходни активности за остварување на зацртаните цели и задачи во рамки на Програмата на мерки и активности на деловната политика за 2016 година, при што ќе биде фокусирана пред сè на подобрување на квалитетот на портфолиото. Растот на кредитната активност на Банката се очекува да биде умерен во делот на кредитирање на нефинансиски правни лица, како и делот на кредитирање на население согласно Новодонесената регулатива од страна на НБРМ, при што не се планираат значителни промени во структурата на активата. Исто така не се планирани значителни промени во структурата на изворите на финансирање, така што депозитите на нефинансискиот сектор и натаму остануваат со доминантно учество во вкупните извори на средства.

Во текот на 2016 година ќе се продолжи со дополнителни активности за дорезервирање на кредитните изложености кон клиенти кај кои во изминатите години се забележани трендови на влошување на финансиската состојба и нередовност во измирувањето на обврските, понатамошно оштетување на преземениот имот согласно регулативата на НБРМ и целосно усогласување со регулаторните лимити.



4. Известување за промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Во првиот квартал од 2016 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

5. Исплатени дивиденди

Согласно Одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2015 година, донесена на седницата на Собранието на акционери на Комерцијална банка АД Скопје одржана на 23.03.2016 година, нераспределената добивка во износ од 525.107.812 денари се распределува на:

- Дивиденда за обични акции Ден. 284.883.375,
- Дел за резерви Ден. 240.224.437

Согласно Одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивидендата за 2015 година донесена на седницата на Собранието на акционери на 23.03.2016 година износот на дивиденда за една обична акција изнесува 125,00 денари односно 12,5% во однос на номиналната вредност од 1.000 денари. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2015 година беше 04.04.2016 година, а исплатата на дивиденда за 2015 година согласно гореспоменатата Одлука е извршена на 19.04.2016 година. За утврдениот дивиденден календар при исплата на дивиденда за 2015 година акционерите беа информирани преку известување во дневен печат и на веб страната на Македонската берза и на Банката.

6. Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Недвижностите и опремата во првиот квартал од 2016 година бележат намалување од 0,9% во однос на декември 2015 година, главно како резултат на пресметана амортизација.

7. Промени во кредитните задолжувања (намалувања или зголемување поголеми од 30%)

Во првиот квартал од 2016 година обврските по кредити бележат намалување од 23,2% во однос на декември 2015 година, главно како резултат на повисокиот износ на редовна отплата на обврските по кредити во однос на износот на новите повлекувања по договорите за кредит.

Скопје, 27.04.2016 година.